



# СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1031-900860. — Текуќа сметка на Продавното одделение 1031-670880.

Среда, 11 јули 1951

БЕЛГРАД

БРОЈ 32

ГОД. VII

Цената на овој број е 10.— дин. — Претплата за 1951 година изнесува 600.— динари, а за странство 750.— динари. Редакцијата Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Телефонит Редакција 28-838, Администрација 26-276 Продавно одделение 22-619, Телефонска централа 28-010

320.

Врз основа на чл. 7 од Основниот закон за државните стопански претпријатија, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА СООБРАЌАЈ НА ПАТНИЦИ И ТУРИСТИ ВО ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА — „ПУТНИК“ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДИТЕ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ**

1. Претпријатието за сообраќај на патници и туристи во Федеративна Народна Република Југославија — „Путник“ се пренесува од надлежноста на Владата на ФНРЈ во надлежноста на органите на владите на народните републики по следните одредби:

1) Филијалите на Претпријатието за сообраќај на патници и туристи во Федеративна Народна Република Југославија — „Путник“, со седиште во Белград, Загреб, Љубљана, Сарајево, Скопје, Херцеговни, Опатија, Сплит и во Нови Сад со нивните пословници се пренесуваат во надлежноста на владите на народните републики со цел да се основаат републички претпријатија.

2) Филијалите и пословниците се пренесуваат со сите основни и обртни средства и со фондот на раководството, со сите годишни планови и со сите права и обврски што ќе ги имаат на денот на предавањето.

3) Службениците и работниците што ќе бидат постојано запослени во филијалите односно пословниците на денот на пренесувањето ќе ги преземат републичките претпријатија „Путник“.

4) Правата и обврските на Дирекцијата на Претпријатието за сообраќај на патници и туристи во Федеративна Народна Република Југославија — „Путник“, што станале од работните односи на поодделни филијали се пренесуваат на односните републички претпријатија „Путник“.

Основните и обртните средства што се наоѓаат на употреба кај Дирекцијата се пренесуваат на заедничката агенција на републичките претпријатија „Путник“.

5) Службениците и работниците што ќе бидат постојано запослени во Дирекцијата на претпријатието за сообраќај на патници и туристи во Федеративна Народна Република Југославија „Путник“ на денот на пренесувањето, ќе ги преземе заедничката агенција на републичките претпријатија „Путник“.

6) Примопредавањето на филијалите и на нивните пословници и на Дирекцијата ќе се изврши со денот 1 јули 1951 година, по прописите од Уредбата за пренесување државните стопански претпријатија од надлежноста на еден во надлежноста на друг државен орган и од Уредбата за изменувања и дополнувања на оваа уредба.

Примопредавањето ќе се изврши преку комисија определена од директорот на Главната управа за туризам и угостителство на ФНРЈ. Комисијата за својата работа му одговара на директорот на Главната управа за туризам и угостителство на ФНРЈ и Министерството на финансите на ФНРЈ.

Напатствие за работењето на комисијата ќе дава, по потреба, директорот на Главната управа за туризам и угостителство на ФНРЈ.

II. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението на Владата на ФНРЈ IV бр. 934 од 6 мај 1947 година за оснивање Претпријатието за сообраќај на патници и туристи во Федеративна Народна Република Југославија — „Путник“.

III. Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 3233

28 јуни 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за промет со стоки,  
Осман Карабеговиќ, с. р.

321.

Врз основа на чл. 19 од Уредбата за утврдување способноста за пловидба на бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, број 40/50), пропишувам

## ПРАВИЛНИК

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАДВОЕТО НА БРОДОВИТЕ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ КОИ НЕ ВРШАТ МЕЃУНАРОДНИ ПАТУВАЊА**

Член 1

На патничките бродови на трговската морнарица на ФНРЈ, како и на теретните бродови од 50 и повеќе БРТ, а кои не вршат меѓународни патувања, им се определува по одредбите од овој правилник границата до која што смеа да се врши крцањето на бродот. Оваа граница се определува со утврдување на надвоето и се вика теретна водена црта.

Како патнички брод се смета секој брод од 10 и повеќе БРТ кој смеа да превози повеќе од 12 патници.

Член 2

На бродовите од чл. 1 надвоето им го определува Југословенскиот регистер на бродовите (во натамошниот текст: Регистер) врз основа на своите технички прописи, а по барање од бродосопственикот, бродарот или од органот на управувањето со бродот.

Член 3

Надвоето им се определува на оние бродови на кои што им ја определил класата Регистерот или друг класификационен завод признат во Федеративна Народна Република Југославија и на бродовите што не се класифицирани, а за кои ќе утврди Регистерот дека се такви да можат, со обзир на нивната конструкција и состојба, сигурно да пловат под полн товар.

Член 4

Надвоето е размак помеѓу горниот раб од цртата на палубата и горниот раб на теретната црта, измерен

вертикално на боковите од бродот на средина од неговата должина.

Црта на палубата, од која што се мери надвофето, е хоризонтална црта долга 300 мм и дебела 25 мм. Таа мора да биде означена на обете страни на половина должина на бродот. Нејзиниот горни раб мора да се поклопува со цртата на пресекоот на продолжението на горната страна од палубата на надвофето со надворешната страна на надворешната оплата. Ако палубата е покривена напдно или делум со дрво на средината на бродот, горниот раб од цртата на палубата мора да се наоѓа на пресекоот добивен со продолжување горната страна на дрвената палуба до надворешната страна на надворешната оплата.

#### Член 5

Под цртата на палубата, на половина должина од бродот, а на вертикалниот размак од оваа црта, што е еднаков со определеното надвофе се наоѓа средините на кругот, кој има пречник од 300 мм а ширина од 25 мм. Тој круг се вика „круг на надвофето“. Низ средиштето на овој круг минава горниот раб на една хоризонтална црта долга 460 мм и широка 25 мм, чиј што горни раб ја означува теретната црта на летното надвофе.

#### Член 6

Кога плови поморски брод по река или по внарешните води смее да го наголеми газењето само за тежината на горивото и на друг материјал што ќе го утроши додека ќе стигне од точката на тргнувањето до отвореното море.

#### Член 7

На бродовите на кои што им го определил надвофето Регистерот, надвофето се означува со буквите „I“ и „P“, што се високи 115 мм, широки 75 мм, а цртата на буквите дебела 25 мм. Буквите мораат да се наоѓаат од една и од друга страна, од кругот на надвофето над теретната црта што минава низ неговото средиште.

#### Член 8

Кругот, цртата и буквите мораат да бидат обоени со бела или жолта боја на темна подлога или со црна боја на светла подлога. Тие мораат да бидат урезани во боковите на бродот. Сите споменати ознаки мораат да бидат јасно видливи.

#### Член 9

За определеното надвофе Регистерот им издава на бродовите „Југословенска сведоџба за надвофето.“

#### Член 10

Важноста на сведоџбата за надвофето трае 4 години, а може да се продолжи најмногу уште за една година, ако му било на бродот продолжено за толку и траењето на класата, и ако со преглед е утврдено дека состојбата на бродот дозволува да се продолжи важноста на сведоџбата за надвофето. На бродовите без класа важноста на сведоџбата за надвофето се продолжува само ако состојбата на бродот, што е установена со преглед, го дозволува тоа, и тоа најмногу за една година.

По истекот на рокот на важењето на сведоџбата за надвофето може на бродот да му се издаде нова сведоџба за надвофето врз основа на нов строг преглед на бродот.

#### Член 11

Со цел да се контролира определеното надвофе, Регистерот врши годишни прегледи на бродовите. Резултатите на овие прегледи се бележат на предната страна од Југословенската сведоџба за надвофето.

#### Член 12

Регистерот ќе ја пониншти издадената Југословенска сведоџба за надвофето:

1) ако на трупот или на надграфето на бродот се извршени изменувања што можат да имаат влијание на пресметувањето на надвофето;

2) ако уреѓаите и направите за заштита на отворите, оградите и линиците, одводните отвори, оградите и влезовите во просториите на посадата, не се во таква состојба, како што биле кога се издавала сведоџбата;

3) ако се пропушти да се изврши периодичен преглед на бродот спрема чл. 11 од овој правилник.

#### Член 13

На бродовите од специјална градба и на оние што превозат специјални товари, надвофето се определува по посебни прописи.

#### Член 14

Техничките прописи за определување на надвофето ги издава Регистерот.

#### Член 15

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 5921

2 јули 1951 година

Белград

Министер на поморството на ФНРЈ,  
Максо Баке, с. р.

### 322.

Врз основа на чл. 28 од Правилникот за потрошувачките карти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/49), пропишувам

## НАПАТСТВИЕ

### ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНДУСТРИСКИ БОНОВИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ ШТО НОСАТ СЛУЖБЕНО ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ

1) На работниците и службениците кои што примиле, спрема прописите што важат, службено облекло и обувки од претпријатието, установата или од надлештвото во кое што се запослени, нема да им се издаде целиот износ на индустриските бондови што им припаѓа во смисла на прописите што постојат. На тие работници и службеници ќе им се издадат индустриски бондови во износот што ќе преостане по одбивањето на соодветните износи за применото службено облекло и обувки, според следната табела:

	Динари
за 1 комплетна зимна униформа — — — — —	1.000
„ 1 комплетна летна униформа — — — — —	500
„ 1 шинел — — — — —	1.000
„ 1 зимна блуза — — — — —	500
„ 1 зимни панталони или чакшири — — — — —	400
„ 1 летна блуза — — — — —	300
„ 1 летни панталони — — — — —	200
„ 1 доламче — — — — —	600
„ 1 рало работнички чевли — — — — —	500
„ 1 рало граѓански чевли — — — — —	400

За други делови од службено облекло (капи, вратоврски и сл.) нема да се врши никако одбивање.

2) Службеното облекло и обувки треба да се издаваат така што на едно лице во текот на едно тримесечје да му се издаде најмногу до вкупниот износ на боновите што му припаѓа за тоа тримесечје.

На лице кое ќе стапи прв пат во работен однос може да му се издаде и повеќе од вкупниот износ на боновите за текуќото тримесечје, со тоа што да се одбие тој одвишок од износот на боновите за следните тримесечја.

3) Претпријатијата, установите и надлештвата што им издаваат на своите работници и службеници службени облекла и обувки, ќе го требаат кај надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ само оној износ на индустриски бондови што треба да го издадат спрема прописите од ова напатствие.

4) Ова напатствие ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Ова напатствие ќе се примени и при издавањето на индустриските бонови за II тримесечје 1951 година, за службените облека и обувки што се издадени во тоа тримесечје.

Бр. 9356

6 јули 1951 година  
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за промет со стоки,  
Осман Карабеговиќ, с. р.

323.

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за установавање нови групи работи и платни разреди во уредбите што постојат за платите на работниците и учениците во стопанството и за определување специјални додатоци за вршење нарочни работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 95/48), а по предлог од Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, донесувам

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ЧЕТВРТИ ПЛАТЕН РАЗРЕД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА

1. Учениците во трговијата се распоредуваат во четврти платен разред — по навршени 24 месеци учење до навршени 36 месеци учење.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 6964

8 јуни 1951 година  
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за народно  
здравје и социјална политика,  
др Павле Грегориќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за промет со стоки,  
Осман Карабеговиќ, с. р.

324.

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за установавање нови групи работи и платни разреди во уредбите што постојат за платите на работниците и учениците во стопанството и за определување специјални додатоци за вршење нарочни работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 95/48), а по предлог од Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и од Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, донесувам

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПЛАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА ШТО СЕ РАСПОРЕДЕНИ ВО ЧЕТВРТИОТ ПЛАТЕН РАЗРЕД

1. Месечната плата на учениците во трговијата што се распоредени во четвртиот платен разред изнесува 1.850 динари.

2. Месечната плата на учениците во четвртиот платен разред наголемена во смисла на точ. 1 од Решението за наголемување месечните плати на учениците во трговијата во поодделни бранши на трговијата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/50), изнесува:

а) за учениците запослени во трговијата на бон, лемикални и железно 2.120 динари;

б) за учениците запослени во трговијата на овошtie и зарзават 2.030 динари.

3. Со ова решение се става вој сила Решението за платите на учениците во трговијата што се распоредени во четвртиот платен разред бр. 7140 од 10 април 1951 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/51).

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а плаќањето по него ќе се врши почнувајќи од 1 април 1951 година.

Бр. 8040

11 јуни 1951 година  
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Стопанскиот совет,  
Борис Кидрич, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за промет  
со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ  
Претседател на Советот за народно  
здравје и социјална политика,  
др Павле Грегориќ, с. р.

325.

Во врска со Решението за начинот на засметувањето на цените за испораките од трговските сервиси (од вонпазаришните стокови фондови) и за испораки од индустриските сервиси („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/51), донесувам

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСметУВАЊЕТО И ЗА НАДОКНАДА НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ТРУДОТ И НА РАБОТНИТЕ ОБЛЕКЛА И ОБУВКИ

1) Разликите во цената на оние средства за заштита на трудот кои што поодделни производствени претпријатија од сојузно и републичко значење ги набавиле од трговските сервиси во времето од 15 јануари до 9 мај 1951 година и ги платиле по цените во слободната продажба наместо по пониските единствени цени, ќе се книжат во книговодството во тие претпријатија на одделно аналитичко konto од синтетичкото konto 134 — „Разлика во цената на суровини и материјали“. На истата сметка ќе се книжат и разликите во цената на работните облека и обувки набавени од вонпазаришните стокови фондови што ги искажале означените претпријатија во својот финансиски план за 1951 година по пониските единствени цени, а сега ги плаќаат по цените во слободната продажба.

За разликите во цената на материјалите од претходниот став, производствените претпријатија од сојузно и републичко значење имаат право на надокнада (регрес) во смисла на прописите што постојат, а на терет на сметката бр. 800566 — Регрес на разликите во цената на запасите на средствата за заштита на трудот.

2) Барањето за регрес на разликите во цената од претходната точка претпријатијата го поднесуваат до филијалата на банката при која што имаат текуќа сметка. Ова барање треба да содржи:

а) пониска единствена цена, фактурна (набавна) цена, и разлика помеѓу тие цени, и тоа одделно за секој поодделен производ по единицата и за вкупната количина на тие производи;

б) докази за тоа дека се тие производи набавени по цените во слободната продажба, а за средствата за заштита на трудот уште и доказ дека се набавени пред 9 мај 1951 година;

в) докази за тоа дека тие производи спаѓаат во средствата за заштита на трудот односно во работни облека и обувки (со поднесување на увид на соодветните прописи од надлежните органи од кои што ќе се види дека односните производи претставуваат заштитни средства во послувањето на претпријатието како подносител на регресното барање); и

г) доказ за тоа дека предметните производи се набавени од одделни сервиси (од вонпазарнишни стокви фондови) а не од трговската мрежа.

Поднесеното регресно барање го потпишуваат раководителот на претпријатието и раководителот на сметководството на тоа претпријатие.

Откога ќе ја провери точноста на пресметувањето на регресот, како и тоа дали барањето за регрес е сообразено со предните прописи, филијалата на Народната банка на ФНРЈ го одобрува, во срок од три дена, износот на регресот во корист на текуќата сметка на подносителот на регресното барање, а на терет на сметката бр. 800566.

3) Исполатените износи на надокнадите (регресот) по регресната сметка од претходната точка на ова решение Народната банка на ФНРЈ ќе ги пресметува десетдневно на терет на сметката 800500 — Општ фонд на регресите.

4) Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 12356

20 јуни 1951 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,  
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установи дека во текстот на Напатствието за постапката и надлежноста за решавање за истапување од членство во селанска работна задруга и за враќањето на земјата внесена во селанската работна задруга, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 31 од 4 јули 1951 година, се поткрале долу наведените грешки и дава следна

### ИСПРАВКА

**НА ПАПАТСТВИЕТО ЗА ПОСТАПКАТА И НАДЛЕЖНОСТА ЗА РЕШАВАЊЕ ЗА ИСТАПУВАЊЕ ОД ЧЛЕНСТВОТО ВО СЕЛАНСКА РАБОТНА ЗАДРУГА И ЗА ВРАЌАЊЕТО НА ЗЕМЈАТА ВНОСЕНА ВО СЕЛАНСКАТА РАБОТНА ЗАДРУГА**

1) Во точ. 1) во втората реченица наместо зборовите: „и своето решение му го соопштува на членот што го поставил барањето“ треба да стои: „по истекот на онаа година во која што истечува тригодишниот срок од денот на стапувањето во задругата и управниот одбор донесува решение да ли барањето се уважува или не“.

2) Во точ. 2) ст. 2 треба да се брише точката на крај на ставот и да се додадат зборовите: „како и на правилата на задругата. Решението од управниот одбор на задругата станува извршно дури по правосилноста на решението од извршниот одбор на околинскиот односно градскиот народен одбор“.

Бр. 5296. — Од Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ, 10 јули 1951 година.

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издавачко претпријатие — Белград, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

### У К А З

**ЗА ОДЗИВАЊЕ НА ПЕТАР РАИЧКОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ИРАН**

Се одзива од својата досегашна должност Петар Раичковиќ, извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Иран.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 1062

6 јули 1951 година

Белград

Президиум на Народната скупштина  
на Федеративна Народна Република Југославија  
Секретар, Претседател.

Миле Перуничкиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р.

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

### У К А З

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИРАН**

За извонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Иран се назначува Шериф Шеховиќ, ополномошен министер на Министерството на надворешните работи.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 1063

6 јули 1951 година

Белград

Президиум на Народната скупштина  
на Федеративна Народна Република Југославија  
Секретар, Претседател.

Миле Перуничкиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р.

### СОДРЖАЈ:

	Страна
320. Решение за пренесување Претпријатието за сообраќај на патници и туристи во Федеративна Народна Република Југославија „Путник“ од надлежноста на Владата на ФНРЈ во надлежност на владите на народните републики	431
321. Правилник за определување надвоето на бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ кои не вршат меѓународни патувања	431
322. Напатствие за издавање индустриски бонови на работниците и службениците што носат службено облекло и обувки	431
323. Решение за установување четврти платен разред за учениците во трговијата	433
324. Решение за платите на учениците во трговијата што се распоредени во четвртиот платен разред	433
325. Решение за начинот на пресметувањето и за надокнада на разликите во цената на средствата за заштита на трудот и на работните облека и обувки	433